



# СЛУЖБИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 23 март 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 14

ГОД. XL

Цена на овој број е 13 динари. – Претплата за 1984 година изнесува 1.425 динари. Рок за рекламација 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристиќа број 1. Пошт. факс 226. – Телефон: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

104.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

## УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ДЕЛ ОД ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ПРУГА ТИТОГРАД-СКАДАР ВО 1982 И 1983 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за обезбедување средства за финансирање на Програмата за изградба на југословенскиот дел од железничката пруга Титоград-Скадар во 1982 и 1983 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 20 март 1984 година.

П бр. 342  
20 март 1984 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на СФРЈ,  
Мика Шпиљак, с. р.

Потпретседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Мирко Поповиќ, с. р.

## ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ДЕЛ ОД ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ПРУГА ТИТОГРАД-СКАДАР ВО 1982 И 1983 ГОДИНА**

Член 1

Во називот на Законот за обезбедување средства за финансирање на Програмата за изградба на југословен-

скиот дел од железничката пруга Титоград-Скадар во 1982 и 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/82) зад бројот: „1982“ се брише: „и“ и се додава записка, а зад бројот: „1983“ се додаваат зборовите: „и 1984 година“.

Член 2

Во член 1 бројот: „1.018.414.000“ се заменува со бројот „2.110.316.000 динари“.

Член 3

Во член 2 став 1 зад бројот: „1982“ се брише: „и“ и се додава записка, а зад бројот: „1983“ се додаваат зборовите: „и 1984 година“.

Во став 2 бројот: „5“ се заменува со бројот „4“.

Член 4

Членот 5 се менува и гласи:

„Средствата од член 1 на овој закон се утврдени по текуштите цени од 1982 година, а по спроведената постапка за отстапување на работите.

Валоризација на износот од член 1 на овој закон ќе изврши Собранието на СФРЈ, врз основа на податоците од Сојузниот завод за статистика за движењето на цените на производите и услугите, односно на цените на градежните услуги за 1983 и 1984 година.“

Член 5

Членот 6 се менува и гласи:

„Средствата од член 1 и од член 5 став 2 на овој закон ќе се обезбедат: во 1982 година – во износ од 350.000.000 динари; во 1983 година – во износ од 668.414.000 динари; во 1984 – во износ од 1.091.902.000 динари и износ на средствата од валоризацијата на извршените работи во 1983 година; во 1985 година – износ на средствата од валоризацијата на извршените работи во 1984 година.

Средствата од став 1 на овој член ќе се уплатуваат во корист на посебна сметка на инвеститорот – Дирекција за изградба на југословенскиот дел од железничката пруга Титоград-Скадар број 200100-762-12589, Служба на општественото книговодство – филијала Титоград.

Обврските на републиките и на автономните покраини за обезбедување на средствата од член 1 на овој закон изнесуваат во динари:

Назив	за 1982 год.	за 1983 год.	за 1984 год.	Вкупно од чл. 1
СР Босна и Херцеговина	43.645.000	85.022.000	138.890.000	267.557.000
СР Црна Гора	7.350.000	14.037.000	22.930.000	44.317.000
СР Хрватска	92.750.000	175.793.000	287.170.000	555.713.000
СР Македонија	19.600.000	36.763.000	60.055.000	116.418.000
СР Словенија	54.215.000	102.869.000	168.044.000	325.128.000
Ср Србија	83.965.000	160.754.000	262.602.000	507.321.000
САП Косово	8.295.000	15.908.000	25.987.000	50.190.000
САП Војводина	40.180.000	77.268.000	126.224.000	243.672.000
<b>ВКУПНО:</b>	<b>350.000.000</b>	<b>668.414.000</b>	<b>1.091.902.000</b>	<b>2.110.316.000</b>

Обврските на републиките и на автономните покраини по основа на валоризираните средства (член 5 став 2 од овој закон) ќе се пресмегуваат според извршувањето на Програмата во 1983 и 1984 година и ќе се уплатуваат до крајот на јуни наредната година."

## Член 6

Во член 8 бројот: „7“ се заменува со зборовите: „6 став 4 и член 7“.

## Член 7

Во член 9 став 2 бројот: „5“ се заменува со бројот: „2“.

## Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

**ПРОГРАМА  
ЗА ИЗГРАДБА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ДЕЛ ОД ЖЕ-  
ЛЕЗНИЧКАТА ПРУГА ТИТОГРАД-СКАДАР ВО 1982,  
1983 И 1984 ГОДИНА (ПО ЦЕНИТЕ НА ДЕН 31. XII 1982  
ГОДИНА) ОПФАКА:**

1. изградба на долниот строеж во вредност од — — — — —	939.079.000 дин.
2. изградба на горниот строеж во вредност од — — — — —	613.331.000 дин.
3. изградба на згради, инсталации и постројки во вредност од — — — — —	91.820.000 дин.
4. изградба на сигнално-сигурносни и телекомуникациони уреди во вредност од — — — — —	92.586.000 дин.
5. експропријација во вредност од — — — — —	167.000.000 дин.
6. изработка на студии и проектирање во вредност од — — — — —	55.000.000 дин.
7. надзор над градењето и режија во вредност — — — — —	66.500.000 дин.
8. непредвидени работи во вредност од — — — — —	85.000.000 дин.
<b>ВКУПНО:</b>	<b>2.110.316.000 дин.</b>

**105.**

Врз основа на член 287 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 23 од Општествениот договор за основите на стратегијата на технолошкиот развој во СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 20 март 1984 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИК НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ВО ОДБОРОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ОСНОВИТЕ НА СТРАТЕГИЈАТА НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ ВО СФРЈ**

За претставник на Собранието на СФРЈ во Одборот за следење на спроведувањето на Општествениот договор

за основите на стратегијата на технолошкиот развој во СФРЈ се избира Јован Вујадиновиќ, делегат во Соборот на републиките и покраините.

**Собрание на СФРЈ**

АС бр. 358  
20 март 1984 година  
Белград

Попретседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Мирко Поповиќ, с. р.

Претседател  
на Соборот на републиките  
и покраините,  
Антун Бубиќ, с. р.

**106.**

Врз основа на член 5 од Законот за измени и дополнења на Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/83) Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 15 март 1984 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ИЗНОСОТ НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА**

1. На делегатите во Собранието на СФРЈ им припаѓа надомест на трошоците за вршење на функцијата во месечен износ од 4.500 динари.

2. Надоместот од точка 1 на оваа одлука се исплатува месечно однапред.

3. Правата од оваа одлука течат од 1 април 1984 година.

4. Исплатата на надоместот според оваа одлука паѓа на товар на наменските средства на Собранието на СФРЈ.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на месечниот надомест на трошоците за вршење на функцијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/83).

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 114-19/84-013  
15 март 1984 година  
Белград

**Административна комисија на Собранието на СФРЈ**

Претседател,  
Емил Томажич, с. р.

**107.**

Врз основа на член 347 точка 10 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА**

**ЗА ОТВОРАЊЕ КОНЗУЛАТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО МОНТРЕАЛ ВО КАНАДА**

1. Се отвора конзулат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со почесен конзул на чело во Ка-

нада со седиште во Монреал и со конзуларно подрачје што го опфаќа поширокото подрачје на град Монреал – „Greater Montreal”,

2. Сојузниот секретаријат за надворешни работи ќе ги преземе потребните мерки за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 54  
24 февруари 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Звоне Драган, с. р.

### 108.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за плаќањата во конвертибилни девизи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/83), во врска со член 17 од Законот за измени и дополненија на Законот за плаќањата во конвертибилни девизи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА ИЗДВОЈУВАЊЕТО НА ДЕВИЗИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПОСЕБНИ ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА ВО 1984 ГОДИНА

1. Организациите на здружен труд и другите општествени правни лица што со вршење на својата дејност остваруваат девизи или учествуваат во остварувањето на девизи врз основа на одредбите на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), се должни за формирањето на посебни девизни средства во 1984 година од секој конвертибилен девизен прилив да издвојуваат износ од 1,3% на посебната сметка на Народната банка на Југославија во странство.

Одредбите на став 1 од оваа точка не се однесуваат на организациите на здружен труд и на другите општествени правни лица наведени во член 6а на Законот за плаќањата во конвертибилни девизи.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 55  
24 февруари 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Звоне Драган, с. р.

### 109.

Врз основа на член 69б став 5 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/82 и 70/83), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА РЕДОТ НА ПРВЕНСТВО НА КОРИСТЕЊЕТО ДЕВИЗИ ЗА НАМЕНЕТИТЕ ОД ЧЛЕН 69б НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

1. Девизите што се издвојуваат врз основа на член 69б став 1 од Законот за девизното работење и кредитните од-

носи со странство (во натамошниот текст: Законот) се користат по редот на првенство предвиден со оваа одлука.

2. Девизите од точка 1 на оваа одлука ќе се користат по следниот ред на првенство:

1) за плаќање на втасаните обврски по кредитите што во свое име и за своја сметка ги зела Народната банка на Југославија и обврските по ратификуваните меѓународни обврски од областа на социјалното осигурување;

2) за пополнување на девизните резерви на Југославија со кои ракува Народната банка на Југославија;

3) за плаќање на неопходниот увоз на енергетски суровини и плаќање на дел од средствата за истражување на енергетските суровини, а во рамките на Енергетскиот биланс на Југославија за тековната година;

4) за плаќање на потребите на федерацијата, од член 25 став 3 на Законот;

5) за плаќање на дел од договорениот увоз на стоки од посебно значење за снабдувањето на населението и на стоки за широка потрошувачка;

6) за компензација по член 82 од Законот.

3. Во случај динамиката на прилив на издвоените средства за определена намена да не се остварува во согласност со динамиката на увозот односно плаќањето за таа намена, Народната банка на Југославија на предлог од надлежниот сојузен орган може привремено да ги користи веќе издвоените девизи за други намени.

Народната банка на Југославија за користењето на девизите од став 1 на оваа точка ќе го известува Сојузниот извршен совет.

4. По исклучок од точка 2 на оваа одлука на организациите на здружен труд кои извезуваат врз основа на решение за компензациона работа, заради увоз на енергетски суровини во рамките на количините предвидени со Енергетскиот биланс на Југославија за тековната година, им се дава право на првенство на купување девизи кај Народната банка на Југославија во вредност до 30% од вредноста на увезените количини енергетски суровини, а во согласност со одредбите на Законот.

5. Начинот и постапката како и документацијата за остварување на правото на купување девизи во смисла на оваа одлука ги пропишува Сојузниот секретаријат за финансии во соработка со Народната банка на Југославија.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 65  
1 март 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.

### 110.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СУРОВИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИНДУСТРИСКА ДОБИТОЧНА ХРАНА И ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ИНДУСТРИСКА ДОБИТОЧНА ХРАНА

1. Во Одлуката за највисоките цени на определени суровини за производство на индустриска добиточна храна

и за начинот на формирање на цените на индустриска добиточна храна („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/83) точка 1 се менува и гласи:

„Организациите на здружен труд кои се занимаваат со производство на добиточна храна ги формираат цените на индустриската добиточна храна врз основа на цените на суровините за производство на индустриска добиточна храна, кои изнесуваат, и тоа за:”

2. Точка 4 се брише.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 83

8 март 1984 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.

111.

Врз основа на член 127 став 5 од Законот за девизно работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 77/82, 34/83 и 70/83), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРЕНОС НА ДЕВИЗИ НА ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ ВО МЕГУНАРОДНИОТ СТОКОВЕН СООБРАЌАЈ ВО 1984 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се пропишуваат условите и начинот под кои организациите на здружен труд што користат услуги на превоз на стоки (во натамошниот текст: корисниците на услуги) вршат пренос на девизи на организациите на здружен труд што даваат услуги на превоз во меѓународниот стоквен, поморски, речен, друмски и воздушен сообраќај (во натамошниот текст: давателите на услуги).

2. Давателите на услуги ги наплатуваат услугите од точка 1 на оваа одлука од корисниците на услуги, согласно со одредбата од член 127 став 1 на Законот за девизно работење и кредитните односи со странство.

3. Корисниците на услуги на превоз на стоки при увозот се должни во договорениот рок за плаќање, во согласност со одредбата од член 127 став 2 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, да им извршат пренос на девизите на давателите на услуги во вредноста на извршената услуга за превоз на странска релација.

4. Корисниците на услуги на превоз на стоки при увозот се должни во договорениот рок за плаќање, во согласност со одредбата од член 127 став 3 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, да ги пренесат девизите во корист на давателите на услуги во височина на стварните трошоци на превозот на странска релација на тој начин што од вредноста на услугите на превозот ќе пренесат девизи во следниот износ:

- 1) 70% – во поморскиот, линискиот и речниот превоз;
- 2) 50% – во поморската слободна пловидба;
- 3) 85% – во воздушниот превоз;
- 4) 55% – во друмскиот превоз.

5. Давателите на услуги се должни, по приемот на девизите од точ. 3 и 4 на оваа одлука, да им извршат на корисниците на превозот враќање на динарите од точка 2 на оваа одлука во износ на:

- 1) динарски платената фактура за превоз на стоките при извоз;
- 2) делот на динарски платената фактура при превоз на стоки при увоз, за кој е извршен пренос на девизите.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п.бр. 94

15 март 1984 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Милка Планиќ, с. р.

112.

Врз основа на член 29 став 1 точка 10 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82 и 7/84), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА

1. Во Решението за ослободување од плаќање царина на специфична опрема за потребите на слепи лица („Службен лист на СФРЈ”, бр. 41/80), називот на решението се менува и гласи: „Решение за ослободување од плаќање царина на увозот на специфична опрема, уреди и инструменти, резервни делови и потрошен материјал за користењето на таа опрема, за потребите на слепи лица”.

2. Точка 1 се менува и гласи: „Сојузот на слепите на Југославија, односно членовите на Сојузот на слепите на Југославија се ослободуваат од плаќање царина на увозот на специфична опрема, уреди и инструменти, резервни делови и потрошен материјал за користењето на таа опрема, за потребите на слепи лица, од следните тарифни броеви на Царинската тарифа, и тоа:”

3. По точка 1 се додава нова точка 1а, која гласи:

„1а. Ослободувањето од плаќање царина се однесува и на увозот на резервни делови и потрошен материјал за користење на опремата од точка 1 на ова решение.”

4. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 82

8 март 1984 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.

113.

Врз основа на член 29 став 1 точка 10 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82 и 7/84), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА, УРЕДИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЈУЗОТ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ДИСТРОФИЧАРИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Решението за ослободување од плаќање царина на специфична опрема, уреди и инструменти за потребите

на Сојузот на здруженијата на дистрофичарите на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 32/81 и 71/82) на имот на решението се менува и гласи: „Решение за ослободување од плаќање царина на увозот на специфична опрема, уреди и инструменти, резервни делови и потрошен материјал за потребите на Сојузот на здруженијата на дистрофичарите на Југославија и на членовите на Сојузот на здруженијата на дистрофичарите на Југославија”.

2. Точка 1 се менува и гласи: „Сојузот на здруженијата на дистрофичарите на Југославија и членовите на Сојузот на здруженијата на дистрофичарите на Југославија се ослободуваат од плаќање царина на увозот на специфична опрема, уреди и инструменти, резервни делови и потрошен материјал, за потребите на лицата заболени од мускулни и невромускулни болести, од следните тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа, и тоа:”

3. По точка 1 се додава нова точка 1а, која гласи:  
„1а. Ослободувањето од плаќање царина се однесува на увозот на резервни делови и потрошен материјал за производите од точка 1 на ова решение.”

4. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 84  
8 март 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.

#### 114.

Врз основа на член 27 став 2 точка 2 и став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82 и 61/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА ШТО Е ОСЛОБОДЕНА ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛЕН 27 СТАВ 2 ТОЧКА 2 ОД ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН**

1. Се ослободува од плаќање царина следната опрема што се увезува во смисла на член 27 став 2 точка 2 од Царинскиот закон, и тоа:

Тарифен број на Царинската тарифа	Наименување	Комплет
1	2	3

85.15/1	Радиотелеграфски и радиотелефонски предавателни и приемни уреди, радиоemisсионни и телевизиски предавателни и приемни уреди (вклучувајќи и приемници со вградени уреди за снимање и репродукција на звук) и телевизиски камери; по-	
---------	---	--

1	2	3
	машини уреди за радионавигација, радари и радиоуреди за далечинско управување, радиопредавател Ех. - 500 kw крагкобранов радиодифузен предавател со соодветна опрема, прибор и антенски систем	4

2. Ова решение се применува на увозот што се врши почнувајќи од 1 јануари 1983 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 93  
2 февруари 1984 година

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.

#### 115.

Врз основа на член 29 став 1 точка 1 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 20/76, 36/79, 52/79, 12/82 и 61/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ЗАШТИТНИТЕ РАБОТИЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА, ВРАБОТУВАЊЕ И ПРЕКВАЛИФИКУВАЊЕ НА ИНВАЛИДИ**

1. Во Решението за ослободување од плаќање царина на увозот на специфична опрема што се користа во заштитните работилници за рехабилитација, вработување и преквалификување на инвалиди („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/83) во точка 1 по тар. број 84. 40/6e-2 се додаваат три нови тар. броја, кои гласат:

„84.41/16-3	Индустриски машини за шиене и глави за тие машини, други Ех. Машини за шиене на метли
84.45/12a	Машини за изработка на спирални пружини Ех. Машини за изработка на спирални пружини за штипки за алишта
84.45/126	Машини за свиткување, обликување, пресување или рамнење, други Ех. Машини за изработка на листени пружини за штипки за алишта

Во тар. број 84.47/8 по петтата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

„Машини за изработка на рачки за метли”  
По тар. број 84.57/2 се додава нов тар. број, кој гласи:

„84.59/8л	Други машини и механички уреди, други Ех. Машини за монтажа на склопување на штипки за алишта.
-----------	--

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 81  
8 март 1984 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Поптребседател,  
Борисав Сребриќ, С. р.

116

Врз основа на член 8 од Уредбата за полагање депозит на динарите што граѓаните имаат право да ги изнесат од Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/83), сојузниот секретар за финансии пропишува

### УПАТСТВО

#### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЧЛЕН 4 ОД УРЕДБАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ НА ДИНАРИТЕ ШТО ГРАЃАНИТЕ ИМААТ ПРАВО ДА ГИ ИЗНЕСАТ ОД ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Упатството за спроведување на член 4 од Уредбата за полагање депозит на динарите што граѓаните имаат право да ги изнесат од Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/84) во точка 3 одредба под 3, на крајот, се додаваат зборовите: „или друг соодветен документ од кој може да се утврди дека односното лице по овој основ е на работа во странство“.

Во одредбата под 4 во алинеја прва, по зборовите „службено патување“, се додаваат зборовите: „односно копија од патниот налог“.

Во одредбата под 5 по зборовите: „Сојузниот секретаријат за информации“ се додаваат зборовите: „или потврда од надлежниот орган за информации во републиката, односно автономната покраина“.

Во одредбата под 10, во претпоследниот ред зборовите: „на работа“ се бришат.

Во одредбата под 11, во четвртиот ред одозгора, зборот: „сојузна“ се брише.

Во одредбата под 12 по зборовите: „надлежната заедница“ се додаваат зборовите: „или сојуз“.

Во одредбата под 13, на крајот на алинеја петта точката и запирката се заменуваат со точка и потоа се додава нов став, кој гласи:

„Потврда за изземање од полагање депозит за свештеничките лица кога патуваат заради вршење на верски должности покрај органите од став 1 на оваа одредба, можат да издаваат и други надлежни органи за верски прашања во републиките и автономните покраини;“.

Во одредбата под 15, на крајот се додава нова реченица, која гласи: „Ако на одделни подрачја не постојат регионални стопански комори, тие потврди можат да ги издаваат и други надлежни стопански комори во републиките, односно во автономните покраини.“

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-971/1  
28 февруари 1984 година  
Белград

Сојузен секретар за финансии,  
Владо Клеменчиќ, с. р.

117.

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/81 и 41/83), по прибавеното мислење од лекарските комисии кои им даваат наод и мислење на органите што решаваат за правата според Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци во втор степен, Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди пропишува

### ПРАВИЛНИК

#### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА ВОЕНИОТ ИНВАЛИДИТЕТ

##### Член 1

Во Правилникот за утврдување на процентот на воениот инвалидитет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/82) во член 6 став 2 по зборовите: „Ако еден парен орган е“ се додава зборот: „тешко“.

##### Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 244/84  
7 март 1984 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за прашања  
на борците и воените инвалиди,  
Драгомир Николиќ, с. р.

118.

Врз основа на член 73 став 1 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/81 и 41/83), Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди пропишува

### ПРАВИЛНИК

#### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОШТЕТУВАЊАТА НА ОРГАНИЗМОТ ВРЗ ОСНОВА НА КОИ ВОЕНИОТ ИНВАЛИД ИМА ПРАВО НА ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО И ЗА ВИДОТ НА МОТОРНОТО ВОЗИЛО

##### Член 1

Во Правилникот за оштетувањата на организмот врз основа на кои воениот инвалид има право на патничко моторно возило и за видот на моторното возило („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/82) во член 3 по зборовите: „во височина на вредноста на возилото“ се додаваат зборовите: „што инвалидот ќе го купи со тоа што тој надомест да не може да биде поголем од вредноста на возилото“.

##### Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 222/84  
7 март 1984 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за прашања  
на борците и воените инвалиди,  
Драгомир Николиќ, с. р.

119

Врз основа на член 24 став 4 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81) и член 25 став 4 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

### НАРЕДБА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ КОН ПЕНЗИЈАТА И НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1984 ГОДИНА

1. Основот за определување на додатокот кон пензијата и на постојаното месечно парично примање според Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и на Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година во 1984 година изнесува 16.809 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 231/84  
12 март 1984 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за прашања  
на борците и воените инвалиди,  
Драгомир Николиќ, с. р.

120.

Врз основа на член 24 став 4 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81) и член 25 став 4 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

### НАРЕДБА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНОТО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“ И НА БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА ЗА 1984 ГОДИНА

1. Годишното парично примање за закрепнување на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година изнесува 17.920 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 230/84  
12 март 1984 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за прашања  
на борците и воените инвалиди,  
Драгомир Николиќ, с. р.

121.

Врз основа на член 3а став 3 од Законот за боречкиот додаток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

### НАРЕДБА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1984 ГОДИНА

1. Основот за определување на боречкиот додаток во 1984 година изнесува 16.809 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 233/84  
12 март 1984 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за прашања  
на борците и воените инвалиди,  
Драгомир Николиќ, с. р.

122.

Врз основа на член 24 став 4 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81), член 25 став 4 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81) и член 11 став 3 од Законот за основните права на лицата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со Златен медал на Обилиќ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 22/73, 33/76 и 68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

### НАРЕДБА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“, НА БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА И НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН КАРАЃОРЃЕВА СВЕЗДА СО МЕЧЕВИ ВО 1984 ГОДИНА

1. Надоместот на трошоците за закоп на носителите на „Партизанска споменица 1941“, на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година и на лицата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви во 1984 година изнесува 47.574 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 234/84  
12 март 1984 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за прашања  
на борците и воените инвалиди,  
Драгомир Николиќ, с. р.

## 123.

Врз основа на член 19 став 4 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

**НАРЕДБА****ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ЛИЦА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ ВО 1984 ГОДИНА**

1. Најголемиот износ на надоместот на трошоците за закоп на лица одликувани со Орден на народен херој во 1984 година се утврдува во височината од 79.290 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 235/84

12 март 1984 година

Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за прашања  
на борците и воените инвалиди,  
**Драгомир Николиќ, с. р.**

## 124.

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

**НАРЕДБА****ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ КОН ПЕНЗИЈАТА И ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1984 ГОДИНА**

1. Основот за определување на додатокот кон пензијата и височината на постојаното месечно парично примање според Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој во 1984 година изнесува 16.809 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 232/84

12 март 1984 година

Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за прашања  
на борците и воените инвалиди,  
**Драгомир Николиќ, с. р.**

## 125.

Врз основа на член 49 став 4 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/81 и 41/83), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

**НАРЕДБА****ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ИЗНОСИ НА ЛИЧНАТА И СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА, НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК ВО 1984 ГОДИНА**

1. Личната и семејната инвалидна, додатокот за неа и помош од страна на друго лице и ортопедскиот дода-

токот од 1 јануари 1984 година изнесуваат месечно, и тоа:

1) лична инвалидна:

Група	Динари
I .....	24.025
II .....	17.410
III .....	13.173
IV .....	9.728
V .....	6.927
VI .....	4.293
VII .....	2.903
VIII .....	1.402
IX .....	1.045
X .....	707

2) семејна инвалидна

Динари

а) за еден член на семејството .....	1.564
б) зголемена семејна инвалидна (член 39 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци) .....	4.170

3) додаток за неа и помош од страна на друго лице:

Динари

- за прв степен .....	20.596
- за втор степен .....	15.844
- за трет степен .....	11.093

4) ортопедски додаток:

Динари

- за прв степен .....	6.951
- за втор степен .....	5.304
- за трет степен .....	3.417
- за четврти степен .....	1.653

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 236/1

12 март 1984 година

Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за прашања  
на борците и воените инвалиди,  
**Драгомир Николиќ, с. р.**

## 126.

Врз основа на член 16, чл. 19 до 25, член 61 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76 и 41/81), а во согласност со одредбите на Одлуката за критериумите за замена на кредитите од примарната емисија за селективни намени по пат на монетизација со селективно обележје („Службен лист на СФРЈ”, бр. 41/83), Советот на гувернерите донесува

**ОДЛУКА****ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ, ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ И ВРАЌАЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА****I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ**

1. Со оваа одлука се утврдуваат општите услови, начинот и постапката за користење и враќање на примарна-



та емисија за намените утврдени со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во текушната година (во натамошниот текст: Одлуката за целите).

Условите за користење на примарна емисија што се однесуваат на височината на учеството, на роковите за враќање и на документацијата по основа на која се користат и другите посебни задачи и услови од Одлуката за целите и Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона политика и на заедничките основи на кредитната политика во текушната година (во натамошниот текст: Одлуката за остварување на целите) се регулираат со годишна одлука за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика (во натамошниот текст: Одлуката за мерките).

Височината на каматните стапки и начинот на пресметување и наплатување на каматата се регулираат со одлука на Советот на гувернерите, од член 22 на Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини (во натамошниот текст: Законот за Народната банка на Југославија).

2. Примарната емисија, во смисла на оваа одлука, се користи:

1) со купување, преку банките, на преносливи краткорочни хартии од вредност што ги издаваат организациите на здружен труд во областа на стопанството или нивните интерни банки врз основа на стоковно-парични работи и со давање на краткорочни кредити на банките врз подлога на тие хартии од вредност и врз подлога на странски хартии од вредност што ги поседуваат организациите на здружен труд (во натамошниот текст: оншта монетизација);

2) со монетизација со селективно обележје на хартиите од вредност што ги издаваат организациите на здружен труд врз основа на стоковно-парични работи во рамките на определени селективни намени, како и врз основа на други определени исправи што произлегуваат од тие работи (во натамошниот текст: монетизација со селективно обележје), а во согласност со Одлуката за критериумите за замена на кредитите од примарната емисија за селективни намени со монетизација со селективно обележје (во натамошниот текст: Одлуката за критериумите);

3) со давање на краткорочни кредити на банките врз подлога на определени кредити што банките им ги дале на граѓани врз основа на дефинитивна продажба на девизи од нивните девизни сметки и од девизните штедни влогови (во натамошниот текст: кредити врз основа на продажба на девизи).

3. Како банки, во смисла на оваа одлука, во согласност со член 16 од Законот за Народната банка на Југославија, се подразбираат основната банка и здружената банка.

Деловната единица на основната банка, во смисла на оваа одлука, може, по исклучок, да подготвува документација и да поднесува барања за користење на примарна емисија во името на својата основна банка само ако таква можност основната банка договори со народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина (во натамошниот текст: народната банка) и ако барањата за користење на примарна емисија ги потпишуваат лица од таа деловна единица што основната банка и овластила при користењето на примарна емисија да ја потпишуваат основната банка, под услов така користените средства да се пренесуваат врз жиро-сметката на основната банка и основната банка да е должна да ги враќа користените средства.

Како банка, во смисла на оваа одлука, по исклучок се сметаат и Југословенската банка за економски односи со странство (во натамошниот текст: Југословенската банка), и тоа само за користење на примарна емисија за побарувања, во смисла на член 16 став 2 точка под 4а од Законот за Народната банка на Југославија, и Воениот сервис, врз основа на правата утврдени со посебен сојузен закон.

4. Општата монетизација се заснова врз стоковно-паричните работи на организациите на здружен труд во областа на стопанството (во натамошниот текст: организациите на здружен труд) од прометот на стоки и од вршење на услуги, по кои организациите на здружен труд или нивните интерни банки издаде меници со рок за плаќање до 90 дена и со авал на банката, односно другите корисници, во смисла на Законот за обезбедување на плаќањето меѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ”, бр. 60/75, 13/76, 22/78, 31/83 и 70/83) (во натамошниот текст: Законот за обезбедување на плаќањето) и на Законот за Народната банка на Југославија.

Општа монетизација кај банките остваруваат организациите на здружен труд или нивните интерни банки кои, како на доверители од прометот на стоки и од вршење на услуги, мениците од став 1 на оваа точка им ги издаде или индосирале други организации на здружен труд, односно нивните интерни банки.

Ако меницата издадена во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка во меѓувреме е користена како инструмент за плаќање за намирување на обврските спрема корисниците на општествени средства кои не спаѓаат во организациите на здружен труд, врз основа на таква меница може да се оствари монетизација од примарната емисија само ако со таа монетизација, пред банката да им ја есконтирала меницата и на организациите на здружен труд, е извршено плаќање на прометот на стоки односно на вршењето на услуги.

Како организации на здружен труд, во смисла на ст. 1, 2 и 3 од оваа точка се подразбираат организациите на здружен труд кои според важечките сојузни прописи вршат работи од дејностите што се распоредени во областите од 01 до 11 на Единствената класификација на дејностите утврдени со Одлуката за Единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/76, 62/77 и 72/80). Во тие организации спаѓаат и организациите на здружен труд од други области кои исклучително се занимаваат со стопанска дејност.

5. Монетизацијата со селективно обележје, од точка 2, одредба под 2 на оваа одлука, се заснова врз стоковно-паричните работи на организациите на здружен труд за намените утврдени со Одлуката за целите.

Како стоковно-парични работи од став 1 на оваа точка се подразбираат: купопродажба на стоки и услуги по основ на извоз на стоки и услуги, на увоз на определени производи и на продажба и купување на домашна опрема, бродови и шински возила на кредит во Југославија; вложувања во производството на определени производи за познат купувач и вложувања во залихи на определени производи што се остваруваат врз основа на спогодба и договор што ги склучуваат производствените организации на здружен труд и организациите на здружен труд кои како купувачи ги преработуваат, доработуваат и вршат промет, односно формираат залихи на определени производи.

Како стоковно-парични работи од став 1 на оваа точка се подразбираат и побарувањата по кредитите дадени на организациите на здружен труд по основ на извоз на опрема и бродови на кредит и на изведување на инвестициони работи во странство на кредит, побарувањата на Југословенската банка по кредитите дадени на банките за кредитирање на овие работи, како и побарувањата на банките по дадените пласмани за продажба, односно купување на домашна опрема, бродови и шински возила на кредит во Југославија.

Како организации на здружен труд од став 1 на оваа точка, во поглед на остварувањето на монетизација со селективно обележје, се подразбираат и други општествени правни лица кај кои се формираат пазарни стоковни резерви на земјоделски и прехранбени производи од домашно производство, во согласност со член 20 став 1 точка 4 од Законот за Народната банка на Југославија, и тоа само по основ на монетизација за вложување во тие резерви, како и други општествени правни лица кои можат, според

посебен сојузен закон, да ја користат примарната емисија за определени намени.

6. Примарната емисија по основ на општа монетизација и на монетизација со селективно обележје банката ја користи кај народната банка на чие подрачје се наоѓа седиштето на организацијата на здружен труд односно на други општествени правни лица со кои банката договорила општа монетизација, односно монетизација со селективно обележје, во смисла на оваа одлука.

Ако организацијата на здружен труд остварува општа монетизација, односно монетизација со селективно обележје преку својата работна организација, преку сложена организација на здружен труд или преку интерната банка што се наоѓа на подрачјето на друга народна банка, монетизација од примарната емисија банката остварува кај народната банка на чие подрачје се наоѓа седиштето на работната организација, на сложената организација на здружен труд односно на интерната банка.

Примарна емисија по основ на монетизација на побарувањето од точка 5 став 2 на оваа одлука банките односно Југословенската банка користат кај народната банка на чие подрачје се наоѓа седиштето на организацијата врз основа на чии побарувања користат монетизација од примарната емисија.

Кредитите од точка 2, одредба под 3 на оваа одлука банките ги користат кај народната банка на чие подрачје се наоѓа седиштето на банката која им дала кредити на граѓаните врз основа на продажба на девизи.

7. Банката може, при пренесувањето на средствата на организациите на здружен труд по основ на користење на монетизација со селективно обележје, да бара од народната банка истовремено да користи и примарна емисија.

Ако банката има доволно ликвидни средства, може дополнително, по пренесувањето на средствата на организациите на здружен труд, да бара користење на примарна емисија по основ на монетизација со селективно обележје.

8. Организациите на здружен труд кои на други организации на здружен труд им вршат одложени плаќања на обврските со рок до 90 дена, по работите врз основа на кои може да се оствари општа монетизација, не можат по тие работи да остваруваат монетизација со селективно обележје.

По исклучок од одредбата од став 1 на оваа точка, организациите на здружен труд можат да остваруваат монетизација и по стокотно-паричните работи по кои е договорен одложен начин на плаќање, и тоа дури при втасувањето на договорениот рок на одложено плаќање, во случаите и под условите пропишани во смисла на точка 8 став 2 од Одлуката за критериумите.

9. Средствата користени по пат на општа монетизација се враќаат со наплата на втасаните меници односно со наплата на втасаните кредити дадени врз основа на тие меници или врз основа на странски хартии од вредност.

Средствата користени по пат на општа монетизација со селективно обележје организациите на здружен труд им ги враќаат на банките во роковите пропишани со Одлуката за мерките, односно и пред пропишаните рокови во случаите предвидени со оваа одлука.

Враќање на средствата во смисла на став 2 од оваа точка организациите на здружен труд спроведуваат со пренесување на средства од својата жиро-сметка или со поднесување на нова документација по стокотно-паричните работи за иста намена, или за други намени.

Банките им ги враќаат на народните банки средствата користени од примарната емисија истовремено кога ги враќаат организациите на здружен труд, во смисла на ст. 2 и 3 од оваа точка, со пренесување на средства од својата жиро-сметка односно со поднесување на нова документација за иста намена, или за друга намена, во согласност со став 3 на оваа точка. Како истовремено враќање на средствата се смета ако налогот за пренесување на средствата односно за поднесување на документација е издаден наредниот ден од денот кога на банката ѝ се вратени користените средства.

Се смета дека банката не ги намирала обврските спрема народната банка, ако не ги враќа користените средства истовремено со враќање на средствата од страна на организациите на здружен труд, во смисла на ст. 2 и 3 од оваа точка и понатаму неможе да ги користи погодностите во поглед на истовремено користење на монетизација од примарната емисија, во смисла на точка 7 став 1 од оваа одлука во траење од 30 дена.

Кредитите врз основа на продажба на девизи, од точка 2, одредба под 3 на оваа одлука, се користат и се враќаат на начинот и во роковите утврдени со Одлуката за мерките.

## II ДОГОВАРАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА

10. Банките со организациите на здружен труд ја договараат можноста за остварување и користење на општа монетизација и монетизација со селективно обележје, во смисла на оваа одлука, ако тие организации при користењето на средствата ги исполнуваат условите за кредитна способност и финансиска дисциплина и ако секоја стокотно-парична работа ја документираат со документацијата пропишана со Одлуката за мерките.

Банките договараат монетизација со организациите на здружен труд, по правило, за периодот на важење на одлуката за мерките за текуштата година – со рамковен договор за монетизација, односно и за пократок период, ако со деловната политика на банката е утврдено така.

Основните елементи на типскиот образец на рамковниот договор за монетизација ги утврдува Здружението на банките на Југославија, во соработка со Народната банка на Југославија.

11. Народните банки ја договараат со банките можноста за користење на примарна емисија по пат на монетизација и со кредитите од точка 2 на оваа одлука, под услов банките при користењето на средствата да ги исполнуваат условите во поглед на кредитната способност и на финансиската дисциплина, и монетизацијата да ја остваруваат на начинот и под условите од оваа одлука и од Одлуката за мерките.

Користењето на примарна емисија, во смисла на став 1 од оваа точка, се договара со склучување на еден договор по правило за целата календарска година односно за периодот на важењето на Одлуката за мерките за текуштата година.

Со договорот од оваа точка се опфаќаат сите намени за кои банките ќе ја користат примарната емисија по пат на монетизација со селективно обележје и на кредитите од точка 2 на оваа одлука.

12. Барање за одобрување на можноста за користење на примарна емисија за текуштата година банката поднесува до народната банка во рок од 15 дена по објавувањето на одлуката за мерките за таа година.

Ако банката до рокот од став 1 на оваа точка не користела примарна емисија за некоја од намените или за сите намени, може да поднесе барање до народната банка и по рокот од став 1 на оваа точка, т.е. во моментот кога ќе се стекнат услови за користење на примарната емисија.

13. Барањата од точка 11 на оваа одлука се разгледуваат во народната банка и по утврдувањето на основите и се одобрува на банката можноста за користење на примарна емисија, под услов банката во моментот на користењето да ги исполнува условите во поглед на кредитната способност и на финансиската дисциплина и условите од оваа одлука и од Одлуката за мерките.

14. Ако основната банка сака да користи примарна емисија преку некоја од своите деловни единици, во смисла на точка 3 став 2 од оваа одлука, таква можност се определува со договорот од точка 11 на оваа одлука, со определување на рамките и намените за кои деловната единица може да подготвува и да поднесува барања, со документација, за користење на примарна емисија во смисла на тој став.

### III. КОНТРОЛА НА КРЕДИТНАТА СПОСОБНОСТ

15. Народната банка утврдува дали банката, во смисла на важечките прописи, ги исполнува условите во поглед на кредитната способност и на финансиската дисциплина и дали средствата се користат наменски, за работите и под условите утврдени со оваа одлука и со Одлуката за мерките.

Со претходна контрола пред користењето на примарна емисија и со дополнителна контрола во текот на користењето на примарна емисија народната банка утврдува дали се исполнети условите од став 1 на оваа точка.

Контрола на исполнувањето на условите во поглед на кредитната способност и на финансиската дисциплина, во смисла на оваа одлука, се врши и во случај кога барање за користење на примарна емисија во името на основната банка поднесува деловната единица на таа банка, во согласност со точка 3 став 2 и точка 14 на оваа одлука.

16. Народната банка, во согласност со точка 15 на оваа одлука, нема да им одобрува користење на примарна емисија на банките за кои во претходна контрола, при разгледувањето на барањето за користење на примарната емисија ќе установи:

1) дека не ги исполнуваат условите за кредитна способност пропишани со важечката одлука за минималните општи услови за кредитна способност на банките и на другите финансиски организации;

2) дека не ги исполнуваат другите услови во поглед на кредитната способност и на финансиската дисциплина пропишани со Одлуката за мерките односно со друг пропис.

Претходна контрола од став 1 на оваа точка народната банка врши врз основа на документацијата со која располага при разгледувањето на барањето за користење на примарна емисија, и тоа:

- врз основа на редовните и повремени извештаи за извршената контрола на банките, со кои народната банка располага во моментот на разгледувањето на барањето за користење на примарна емисија;

- врз основа на посебни извештаи и авиза што службата за кредитни работи во народната банка ги прифаќа од другите служби на истата банка, од други народни банки или од Народната банка на Југославија, врз основа на кои може да се констатира дека банката, во моментот на разгледувањето на барањето за користење на средства, има некои од неуредностите во смисла на прописите од став 1 на оваа точка;

- врз основа на извештајот на надлежната организациона единица на Службата за општествено книговодство за користењето на парични средства од резервниот фонд на банките и од задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија.

Ако народната банка со претходна контрола од став 1 на оваа точка установи дека банката во моментот на разгледувањето на нејзиното барање за користење на средства има која и да било неуредност, во смисла на оваа точка, и дека средствата ненаменски ги користат, народната банка писмено ја известува банката за неизвршувањето на барањето, со образложение на основите поради кои барањето не се извршува.

17. Дополнителна контрола од точка 15 на оваа одлука и мерките во врска со таа контрола се остваруваат во согласност со прописите со кои таа материја е уредена.

18. Одредбите од точ. 15 до 17 на оваа одлука согласност се применуваат и на Југословенската банка.

19. Ако банката користи примарна емисија кај повеќе народни банки, сите народни банки се должни за тоа да ја известат народната банка на чие подрачје се наоѓа седиштето на банката. Таа народна банка, при утврдувањето на кредитната неспособност, односно финансиската дисциплина на банката, по кој и да било основ, ги известува за тоа и за причините за таква состојба сите народни банки, без оглед на тоа дали кај тие банки користи примарна емисија.

Ако кредитната неспособност, односно финансиската недисциплина ја утврди народната банка на чие подрачје се наоѓа седиштето на основната банка, таа народна банка за тоа и за причините за таква состојба ги известува сите народни банки, како и во случаите од став 1 на оваа точка.

### IV. ПОСТАПКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА

#### 1. Користење на општа монетизација

20. Банката може да користи примарна емисија со општа монетизација, со поднесување на определени меници во реесконт до народната банка или со користење на кредити кај народната банка врз основа на портфејот на есконтирани меници од организациите на здружен труд и со користење на кредити врз основа на странски хартии од вредност, во височина на реесконтната стапка утврдена со Одлуката за мерките.

21. Реесконт на мениците, во смисла на точка 20 од оваа одлука, банката остварува со поднесување на тие меници до народната банка со понуда за реесконт.

Понудата за реесконт на мениците од став 1 на оваа точка ѝ се поднесува на народната банка на образец што Народната банка на Југославија го утврдува со народните банки, како единствен образец.

Ако една банка има меници есконтирани од организациите на здружен труд од подрачјето на повеќе народни банки, понудата за реесконт на мениците банката ја составува и ја поднесува поединечно до секоја надлежна народна банка, за соодветни меници.

22. Врз основа на мениците за кои се исполнети условите за реесконтирање во смисла на оваа одлука и на Одлуката за мерките, народната банка пресметува реесконт на мениците. Оваа пресметка го опфаќа вкупниот номинален износ на мениците, каматата пресметана по пропишаната есконтна стапка, за периодот од денот на реесконттирањето до денот на втасувањето на мениците, како и реесконтниот износ на мениците што народната банка го пренесува на жиро-сметката на банката или го употребува за отплатување на другите втасани обврски на банката по основ на користењето на примарна емисија во смисла на оваа одлука.

Ако банката поднесените меници во реесконт ги есконтирала од организациите на здружен труд по есконтна стапка поголема од стапката утврдена со самоуправниот спогодба на банките, должна е за периодот од денот на реесконттирањето на тие меници кај народната банка да пресмета и одобри регрес на каматата на тие организации.

23. Кредитот врз основа на портфеј на есконтирани меници и кредитот врз основа на странски хартии од вредност банката го користи врз основа на барање за користење на средства.

Кон барањето за користење на средства банката поднесува извештај предвиден со Одлуката за мерките со пресметка за користењето на примарна емисија со општа монетизација.

24. Народната банка ѝ поднесува на Народната банка на Југославија збирни извештаи за користењето на монетизацијата што банките ги поднесуваат при користењето, во смисла на точка 23 од оваа одлука, на образец и во роките што ги пропишува Народната банка на Југославија во согласност со Одлуката за мерките.

#### 2. Користење на монетизација со селективно обележје

25. Монетизација со селективно обележје организациите на здружен труд користат кај банките со поднесување барање за користење. Барањето за користење се поднесува одделно по намени, со спецификација на документацијата.

Со барањето од став 1 на оваа точка организацијата на здружен труд го определува начинот на користењето, со пренос на средствата на жиро-сметка, со замена на документацијата по втасаните обврски за користење на средствата во поранешниот период по основ на иста намена или со употреба на средствата за намиривање на втасаните обврски по други намени.

Врз основа на барањето од ст. 1 и 2 на оваа точка, по остварената контрола на кредитната способност и финансиската дисциплина и на наменската употреба на средствата, банката го извршува барањето на организацијата на еден од начините од став 2 на оваа точка.

Извршените барања банката ги книжи како користење на монетизација во бруто-износ, без оглед на начинот на користењето на средствата од став 2 на оваа точка.

26. Примарна емисија по основ на монетизација со селективно обележје банката користи со поднесување барање до надлежната народна банка поединечно по намени, во согласност со стварно извршеното користење на монетизацијата од организациите на здружен труд. Кон секое барање банката и ја поднесува на народната банка документацијата пропишана со Одлуката за мерките, со спецификација на таа документација.

Примарната емисија во смисла на став 1 од оваа точка банката може да ја користи истовремено со пренесувањето на средствата на организациите на здружен труд или дополнително во определени периоди.

Истовремено користење на примарна емисија, во смисла на став 2 од оваа точка, банката остварува со поднесување на документација и барање до народната банка за користење на примарна емисија на денот кога банката ќе и ги пренесе средствата на организациите на здружен труд. Во исклучителни случаи народната банка може да одобри истовремено користење на примарна емисија и без претходно предложената документација, врз основа на барање на банката по пат на телекс. Во тој случај, банката во телекс-барањето ги наведува основните елементи од спецификацијата на документацијата од став 1 на оваа точка. Истиот, а најдоцна наредниот ден, банката и поднесува на народната банка спецификација и копија од телекс-барањето со пропишаната документација.

Користењето на примарна емисија дополнително, по пренесувањето на средствата на организациите на здружен труд, банката го остварува со поднесување барање до народната банка во периодите што со народната банка ги договорила, со тоа што кон тоа барање да се поднесува документација во смисла на став 1 од оваа точка.

Ако се користи монетизација по основ на продажба и купување на домашна опрема, бродови и шински возила на кредит во земјата, банката - наместо есконтирани меници, на народната банка со барањето ѝ доставува спецификација - попис на тие меници, со назнака на основните елементи неопходни за правдање на користените средства.

27. Народната банка, врз основа на барањето од точка 26 на оваа одлука и на контролата на документацијата, одобрува користење на примарна емисија во височина на учеството пропишано со Одлуката за мерките со пренос на средства на жиро-сметката на банката односно со употреба на средствата за враќање на втасаните обврски по иста намена или по други намени.

Банките што користат примарна емисија со поднесување на телекс-барања, во смисла на точка 26 став 3 од оваа одлука, а кои не поднесат документација во смисла на тој став, односно кои поднесат неисправна и нецелосна документација, не можат истовремено, со телекс-барањето, да користат примарна емисија во траење од 30 дена, во согласност со точка 9 став 5 на оваа одлука.

Документацијата врз основа на која банката користела примарна емисија народната банка ја заверува и со еден примерок од заверената спецификација ѝ ја враќа на банката. Еден примерок од таа спецификација народната банка задржува заради своја евиденција.

### 3. Користење на кредит врз основа на продажба на девизи

28. Користење на кредит врз основа на продажба на девизи од точка 2, одредба под 3 на оваа одлука, банката остварува со поднесување барање до народната банка, со документацијата утврдена со Одлуката за мерките.

Откако ќе изврши контрола, утврдениот износ за користење на кредитот, во согласност со Одлуката за мерките, народната банка го пренесува на жиро-сметката на банката или го користи за наплата на втасаните обврски на банката по порано користените средства од примарната емисија во смисла на оваа одлука.

29. Банките што го користат кредитот од точка 28 на оваа одлука се должни да ѝ доставуваат на народната банка месечен извештај за состојбата и промените на кредитите дадени на граѓаните за намените утврдени со Одлуката за мерките. Тие извештај банката ќе ги доставува до 15. во месецот за претходниот месец, на образец што го утврдува Народната банка на Југославија со народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини.

Збирниот извештај од став 1 на оваа точка народната банка ќе ѝ го доставува на Народната банка на Југославија најдоцна до 20. во месецот за претходниот месец.

## IV. ПОСТАПКА ЗА ВРАЌАЊЕ НА КОРИСТЕНИ СРЕДСТВА

### 1. Враќање на средствата по општа монетизација

30. Реесконтирани меници, во смисла на оваа одлука, народната банка наплатува во рокот на втасувањето од организациите на здружен труд што се должници по тие меници, со поднесување на тие меници за наплата до службата за општествено книговодство на која мениците се домицилирани, и тоа по постапката и во роковите утврдени со прописите на Службата за општествено книговодство на Југославија, во согласност со член 18 од Законот за обезбедување на плаќањето.

Ако службата за општествено книговодство, поради неможност за наплата на мениците во рокот врз товар на должниците или на банката авалист, тие меници ќе ги поднесе до надлежниот суд на протест, народната банка, по приемот на известувањето од службата за општествено книговодство за протестот на меницата, презема мерки за нивна наплата во согласност со Законот за меницата.

Во случај на наплата на мениците во смисла на став 2 од оваа точка, народната банка покрај меничниот износ наплатува и камата и трошоци предвидени во чл. 47 и 48 од Законот за меницата.

31. Покрај враќање на средствата со наплата на втасаните меници, во смисла на точка 30 од оваа одлука, емисијата користена со општа монетизација банките ја враќаат и со началување на кредитот користен врз основа на портфел на есконтираните меници и на кредитот врз основа на странски хартии од вредност, заради усогласување на вкупното користење на општата монетизација до пропишаната реесконтна стапка. Тоа усогласување банките се должни да го вршат така што користењето на примарна емисија секој ден да е покриено со соодветен дел, според пропишаната реесконтна стапка од состојбата на меничниот портфел, односно од соодветниот дел на странските хартии од вредност.

Износите на кредитот што не се покриени, во смисла на став 1 од оваа точка, се сметаат како втасани износи за враќање и на тие износи банката плаќа затезна камата според пропишаната каматна стапка.

### 2. Враќање на средства по монетизација со селективно обележје

32. Средствата користени по основ на монетизација со селективно обележје, во смисла на оваа одлука, организациите и банките се должни да ги враќаат во роковите пропишани со Одлуката за мерките, односно и пред тие рокови.

Организациите на здружен труд, односно банките ги враќаат користените средства пред пропишаните рокови во следните случаи:

- кога определени побарувања врз основа на кои е користена монетизација со селективно обележје се наплатуваат во рокови пократки од договорените рокови за враќање на користените средства;

- кога средствата се користат ненаменски;

- кога ќе се откаже користење на средствата поради настанатата кредитна неспособност, и др.

33. Банката е должна на народната банка да и ги врати средствата користени со монетизација со селективно обележје во сите случаи, истовремено кога тие средства ќе ги вратат организациите на здружен труд. Банката е должна да ги врати користените средства во пропишаниот рок и кога организациите до тој рок не ги намириле своите обврски спрема банката.

34. Ако банката не ги намирува своите обврски спрема народната банка по основ на користење на примарна емисија по пат на монетизација со селективно обележје, во согласност со точка 33 на оваа одлука, народната банка осмиот ден по истекот на рокот за враќање на средствата ќе пристапи кон присилна наплата на долгот по пат на протест и утужување на мениците, на начинот што е регулиран со важечките прописи. Во тој случај од банката ќе се бара, пред првото наредно користење на примарна емисија кај народната банка, да поднесе бланко меница како замена за искористената меница.

Ако банката не поднесе таква меница, народната банка нема понатаму на таа банка да и одобрува користење на примарна емисија.

### 3. Враќање на кредити врз основа на продавање на девизи на граѓаните

35. Средствата користени по пат на кредитите од точка 2, одредба под 3 на оваа одлука, банката ги враќа во роковите утврдени со Одлуката за мерките, со тоа што на овие кредити аналогно да се применува постапката од точка 32 став 2 и точка 34 на оваа одлука.

## VI. ЕВИДЕНЦИИ

36. Користењето на примарна емисија во смисла на оваа одлука банките и народните банки ќе го водат во книговодствените евиденции на контата што се отворени за книжење на кредитите и на другите пласмани од примарната емисија, во согласност со Уредбата за контниот план и за билансите на банките („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/77) и со Одлуката за аналитичките сметки во Контниот план за банките („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/77, 57/78, 29/80, 21/81, 38/81, 15/82, 32/82, 64/82, 8/83 и 32/83).

Во рамките на контото од став 1 на оваа точка банките односно народните банки водат индивидуални партии поединечно по организации, односно банки.

Кредитите на организациите на здружен труд за селективни намени кај банките, односно кредитите на банките за кредитирање на тие намени кај народните банки, дадени и искористени до влегувањето на оваа одлука во сила, се сметаат како користени средства на монетизацијата со селективно обележје, во смисла на оваа одлука.

Статистичките и други податоци за овие пласмани ќе се прикажуваат на пропишаниот начин, со тоа што во извештаите и публикациите состојбите на тие пласмани до 31 декември 1983 година ќе се прикажуваат како кредити за селективни намени, а од 1 јануари 1984 година како состојба на користената монетизација со селективно обележје.

## VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

37. Договорите за рамковните кредити од примарната емисија што народните банки ги склучиле со банките за 1983 година во сè ќе важат како основ за користење на примарна емисија, во смисла на оваа одлука, до склучувањето

на договор за користење на примарна емисија по оваа одлука и по Одлуката за мерките.

38. Народната банка на Југославија, заедно со народните банки, а во соработка со Здружението на банките на Југославија, со технички упатства го утврдува типскиот образец на договорот за користење на примарна емисија, како и образците на извештаите предвидени со оваа одлука. По потреба, Народната банка на Југославија може со свои упатства да им дава на банките и поблиски објаснувања во врска со механизмот за применување на оваа одлука и на Одлуката за мерките.

39. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила престанува да важи Одлуката за начинот на одобрувањето на деловните банки на кредити од примарната емисија и за користењето и враќањето на тие кредити („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/76).

40. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О.бр. 8  
2 март 1984 година  
Белград

Претседател на Советот  
на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на Југославија,  
Радован Макиќ, с. р.

## 127.

Врз основа на член 24 и член 66 став 1 точка 16 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76 и 41/81), во согласност со точ. 2 до 4 од Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83), Советот на гувернерите донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И НА ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 МАРТ 1984 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на динарските пласмани на банките во периодот од 1 јануари до 31 март 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 3/84) во точка 2 став 1 во одредбата под 1, алинеја трета, процентот: „2,2%” се заменува со процентот: „3,0%”, а во одредбата под 2, алинеја трета, процентот: „2,7%” се заменува со процентот: „3,5%”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 10  
16 март 1984 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка  
на Југославија,  
Радован Макиќ, с. р.

**НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА**

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД**

За помошник-директор на Сојузниот хидрометеоролошки завод се назначува Игор Делијаниќ, директор на Републичкиот хидрометеоролошки завод на СР Србија.

С. п. п. бр. 165  
24 февруари 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ**

За советник на претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски се назначува д-р Мирко Ивковиќ, досегашен советник на претседателот на тој комитет.

С. п. п. бр. 166  
24 февруари 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА АРХИВОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА**

За помошник-директор на Архивот на Југославија се назначува д-р Богдан Лекиќ, досегашен помошник-директор на тој архив.

С. п. п. бр. 164  
24 февруари 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА АРХИВОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА**

За помошник-директор на Архивот на Југославија се назначува Јован Поповиќ, досегашен помошник-директор на тој архив.

С. п. п. бр. 163  
24 февруари 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО**

За помошник-претседател на Сојузниот комитет за земјоделство се назначува д-р Светозар Бутулија, досегашен помошник-претседател на тој комитет.

С. п. п. бр. 162  
24 февруари 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

Од должноста советник на сојузниот секретар за надворешни работи се разрешува Цевад Муезиновиќ, заради заминување на друга должност.

С.п.п. бр. 167  
24 февруари 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.

**ОДЛИКУВАЊА****УКАЗ****ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА  
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува :

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАГЕН ВЕНЕЦ**

Воената установа „Карађорђево“ - Караорђево.

Бр. 56  
2 јуни 1983 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството,  
на СФРЈ,  
Мика Шпиљак, с. р.

**УКАЗ****ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА  
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува :

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Малезија

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ  
СО ЛЕНТА**

Ahmad Faiz Bin Abdul Hamid, амбасадор на Малезија во Социјалистичка Федеративна Република Југославија,

Бр. 58  
23 јуни 1983 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството,  
на СФРЈ,  
Мика Шпиљак, с. р.

**УКАЗ****ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА  
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува :

- за особени заслуги во ослободителната борба на народите и народностите на Југославија и за придонес кон заедничката победа над фашистичкиот непријател

**СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА СВЕЗДА СО ЗЛАТЕН  
ВЕНЕЦ**

Желтов Алексеј Сергејевич, претседател на Советскиот комитет на воените ветерани, генерал-полковник во пензија.

Бр. 59  
28 јуни 1983 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството,  
на СФРЈ,  
Мика Шпиљак, с. р.

**УКАЗ****ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА  
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат :

- за заслуги во развивањето на културната соработка и за придонес кон заштитата на спомениците на културата

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО  
ЗЛАТНА СВЕЗДА**

Juka Jukileto, инж. арх. редовен професор на ICROM - Рим,  
Laua Moga, историчар на уметност и редовен професор на Меѓународниот семинар на UNESKO,  
Paolo Moga, инж. арх. проф. признат експерт на работи на конзервација на спомениците на културата.

Бр. 60  
29 јуни 1983 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството,  
на СФРЈ,  
Мика Шпиљак, с. р.

**УКАЗ****ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА  
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува :

- за заслуги во развивањето на културната и спортската соработка и на пријателските врски на југословенските иселеници на Нов Зеланд со татковината

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО  
ЗЛАТНА СВЕЗДА**

Вукшић Анте Раде.

Бр. 62  
29 јуни 1983 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството,  
на СФРЈ,  
Мика Шпиљак, с. р.

## СОДРЖИНА :

	Страна		
104. Закон за измени и дополненија на Законот за обезбедување средства за финансирање на Програмата за изградба на југословенскиот дел од железничката пруга Титоград-Скадар во 1982 и 1983 година	431	116. Упатство за измени и дополненија на Упатството за спроведување на член 4 од Уредбата за полагање депозит на динарите што граѓаните имаат право да изнесат од Југославија	432
105. Одлука за избор на претставник на Собранието на СФРЈ во Одборот за следење на спроведувањето на Општествениот договор за основните на стратегијата на технолошкиот развој во СФРЈ	432	117. Правилник за дополнение на Правилникот за утврдување на процентот на воениот инвалидитет	436
106. Одлука за износот на месечниот надомест на трошоците за вршење на функцијата	432	118. Правилник за дополнение на Правилникот за оштетувањата на организмот врз основа на кои воениот инвалид има право на патничко моторно возило и за видот на моторното возило	436
107. Одлука за отворање конзулат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Монреал во Канада	432	119. Наредба за утврдување на височината на основот за определување на додатокот кон пензијата и височината на постојаното месечно парично примање во 1984 година	437
108. Одлука за утврдување на процентот на издојувањето на девизи за формирање на посебни девизни средства во 1984 година	433	120. Наредба за утврдување на височината на годишното парично примање за закрепнување на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година за 1984 година	437
109. Одлука за редот на првенство на користењето девизи за намените од член 69б на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство	433	121. Наредба за утврдување на основот за определување на боречкиот додаток за 1984 година	437
110. Одлука за измени на Одлуката за највисоките цени на определени сировини за производство на индустриска добиточна храна и за начинот на формирање на цените на индустриска добиточна храна	433	122. Наредба за утврдување на височината на надоместот на трошоците за закоп на носителите на „Партизанска споменица 1941“, на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година и на лицата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви во 1984 година	437
111. Одлука за условите и начинот на пренос на девизи на давателите на услуги во меѓународниот стоковен сообраќај во 1984 година	434	123. Наредба за утврдување на највисокиот износ на надоместот на трошоците за закоп на лица одликувани со Орден на народен херој во 1984 година	438
112. Решение за измени и дополненија на Решението за ослободување од плаќање царина на специфична опрема за потребите на слепи лица	434	124. Наредба за утврдување на височината на основот за определување на додатокот кон пензијата и на постојаното месечно парично примање во 1984 година	438
113. Решение за измени и дополненија на Решението за ослободување од плаќање царина на специфична опрема, уреди и инструменти за потребите на Сојузот на здруженијата на дистрофичарите на Југославија	434	125. Наредба за утврдување на месечните износи на личната и семејната инвалидина, на додатокот за неа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток во 1984 година	438
114. Решение за утврдување на опремата што е ослободена од плаќање царина врз основа на член 27 став 2 точка 2 од Царинскиот закон	435	126. Одлука за општите услови, за начинот и постапката за користење и враќање на примарната емисија	438
115. Решение за дополнение на Решението за ослободување од плаќање царина на увозот на специфична опрема што се користи во заштитните работилници за рехабилитација, вработување и преквалификување на инвалиди	435	127. Одлука за измени на Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на динарските пласмани на банките во периодот од 1 јануари до 31 март 1984 година	443
		Назначувања и разрешувања	444
		Одликувања	445